



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 23 јануари 1981  
Скопје  
Број 1                      Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

1.

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, број 44/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРЕМИЈА НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. На Фабриката за производство на масло за јадење „Благој Горев“ — Титов Велес, ѝ се одобрува премија на маслото за јадење во износ од 3.000.000 динари.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплати од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1981 година „Раздел 68 — Средства за компензации, премии, регреси и за пополнување на стоконите резерви“, позиција 625.

Средствата од став 1 на оваа точка се даваат без обврска на враќање.

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведе оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2534/1

30 декември 1980 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

2.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“, број 42/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. На Фабриката за производство на масло за јадење „Благој Горев“ — Титов Велес, ѝ се одобрува компензација на цената на маслото за јадење во износ од 7.000.000 динари.

2. Компензацијата од точка 1 од оваа одлука ќе се покрие од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1980 година (Раздел 10, позиција 123) — Средства за регреси, премии и компензации.

Средствата од став 1 на оваа точка се даваат без обврска за враќање.

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведе оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2534/2

30 декември 1980 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

3.

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Важноста на Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 43/79, 10/80 и 27/80), се продолжува до 31 март 1981 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-46/1

6 јануари 1981 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

4.

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЈУНЕШКОТО, СВИНСКОТО И ПИЛЕШКОТО (БРОЈЛЕРИ) МЕСО

1. Важноста на Одлуката за компензација на цената на јунешкото, свинското и пилешкото (бројлери) месо („Службен весник на СРМ“, бр. 39/80), се продолжува до 31 март 1981 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-47/1

6 јануари 1981 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 5.

Врз основа на член 2, став 1 од Одлуката за утврдување на мерилата за засметување на финансиските средства на организациите на здружен труд што ќе ги здружуваат и заеднички ќе ги вложуваат заради остварување на развојните програми во Социјалистичка Република Македонија во период од 1976 година до 1980 година како постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен весник на СРМ“ број 15/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ И ЗАЕДНИЧКО ВЛОЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА**

1. Се дава согласност за здружување и заедничко вложување на средствата за проширување и модернизација на капацитетите за производство на моделарски и медицински гипс на Комбинатот за гипс и гипсени префабрикати „Радика“ од Дебар.

2. Проширувањето и модернизацијата е во согласност со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за период од 1976—1980 година, со мерилата од Одлуката за утврдување на мерилата за засметување на финансиските средства на организациите на здружениот труд што ќе ги здружуваат и заеднички ќе ги вложуваат заради остварување на развојните програми во СР Македонија во периодот од 1976—1980 година како постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

3. Здружените средства се сметаат како постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиени републики и автономни покраини.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2399/1  
30 декември 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 6.

Врз основа на член 32, став 3 од Законот за системите за врски, за радио сообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 14/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ И РАДИО МЕРЕЊАТА****Член 1**

Со оваа одлука се пропишува висината на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците и радио мерењата.

**Член 2**

Надоместокот за технички преглед на радиостаници изнесува и поа:

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| а) за радиостаници на ВХФ и УХФ подрачје: |            |
| 1. до 5 VV (преносна)                     | 300 динари |
| 2. до 10 VV (мобилен)                     | 500 „      |
| 3. до 10 VV (фиксна)                      | 1.000 „    |
| 4. преку 10 (фиксна и релејна)            | 1500 „     |

## б) за ТВ предаватели и репетитори на ВХФ и УХФ:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. за ТВ предаватели     | 7.000 „ |
| 2. за ТВ репетитори:     |         |
| — до 10 VV               | 2000 „  |
| — преку 10 VV до 100 VV  | 3000 „  |
| — преку 100 VV до 500 VV | 4000 „  |
| — преку 500 VV           | 5000 „  |

## в) за ФМ радио-дифузни предаватели и репетитори:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. до 100 VV    | 4000 „ |
| 2. преку 100 VV | 5000 „ |

## г) за радиостаници на КТ подрачје:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1. до 100 W             | 2000 „ |
| 2. преку 100 W до 500 W | 3000 „ |
| 3. преку 500 W          | 5000 „ |

## д) за радиостаници на СТ и ДТ подрачје:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1. до 100 W             | 3000 „ |
| 2. преку 100 W до 500 W | 4000 „ |
| 3. преку 500 W          | 5000 „ |

## е) за радиостаници во усмерени радио-релејни врски

4000 „

**Член 3**

Надоместокот за технички преглед на рачни радиостаници без атест изнесува 100 „ т

**Член 4**

Надоместокот за радио-мерења изнесува 250 динари по работен час.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1459/1  
17 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 7.

Врз основа на член 45, став 2 од Законот за системот на финансирањето на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“, број 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА**

1. Се овластува републичкиот секретар за финансии да може да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1981 година, кое по одделни барања не го надминува износот од 100.000 динари.

2. За користењето на средствата од точка 1 на ова решение, републичкиот секретар за финансии му поднесува повремен извештаи на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2480/1  
25 декември 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

8.

Врз основа на член 67, став 3 и 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 45/77, 9/78 и 43/78), републичкиот секретар за финансии донесува

## П Р А В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ВРШАТ СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ**

### Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на работните книги и помошната евиденција на даночните обврзници што вршат стопанска и професионална дејност („Службен весник на СРМ“, број 46/78), во член 2, став 2, по зборот „стока“, се става запирка а заградата се брише.

### Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Работните книги, помошната евиденција и обрасците за документацијата (блок — кочани на сметки, признаници, парагон — блок и сл.) пред употребата се заверуваат кај надлежниот орган за приходи на општината.

Органот за приходи на општината води посебна евиденција за работните книги, помошната евиденција и за обрасците за документацијата од став 1 на овој член“.

### Член 3

Во член 5 точка 1, запирката се заменува со точка и запирка а зборовите до крајот на точката се бришат.

Во точка 4 запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на точката се бришат.

### Член 4

Во член 6, став 1, ред 6 зборовите: „и помошната евиденција“ се бришат и во ред 10, по зборовите: „и образецот на „РК-Т““ запирката се заменува со точка а зборовите до крајот на ставот се бришат.

Во став 2, ред втори, зборовите: „и помошната евиденција“ и во ред седми зборовите: „образецот ДИП-2“ се бришат.

Во став 4, по зборот „РК-ПТО“, запирката се заменува со точка а зборовите до крајот на ставот се бришат.

### Член 5

Во член 8, став 3, алинеја 3 втората реченица се брише.

Во алинеја 6, реченица втора, заградата се брише, а зборовите „фактура, сметка и сл.“ се заменуваат со зборовите: „сметка признаница, сметкопотврда, парагон — блок и сл.“. Третата реченица се брише.

### Член 6

Членот 9 се менува и гласи:

„Во книгата на приходи (образец „РК-ПУ“) се книжи остварениот бруто-приход од продадените алкохолни и безалкохолни пијалаци, од храна и од други угостителски услуги, според образецот „РК-ПУ“ кој е составен дел на овој правилник.

Книжењето на прометот се врши секој ден на најдоцна во наредниот ден врз основа на состојбата на контролната листа од касата, по правило, ресторанока односно угостителска каса (регистар — каса НЦР 82-301/1) која што издава бон во дупликат со следново: датум и број на книгењето, ознака и износ на конзумацијата и број на даночната меморија односно парагон — блок за обврзниците кои прометот не го евидентираат преку регистар — каса.

Бонот од регистар — касата и примерокот од парагон — блокот се дава на корисникот на услугата.

Книгата на приходи содржи потребен број колони и во нив се книжи следново:

— во колоната 1, се впишува редниот број на книгењето;

— во колоната 2, се впишува датумот на книгењето (ден, месец и година);

— во колоната 3, се впишува бројот на дневниот извештај;

— во колоните 4, 5, 6 и 7 се впишува дневниот промет одделно за алкохолни пијалаци, безалкохолни пијалаци, храна и од други угостителски услуги, а во колоната 8 се впишува збирно остварениот промет за односниот ден.

### Член 7

Во член 15, став 3, во алинеја 6, заградата се брише, а зборовите „фактура, сметка, признаница, ситуација и сл.“ се заменуваат со зборовите: „Сметка, признаница, ситуација, парагон — блок и сл.“.

### Член 8

Членот 17 се менува и гласи:

„Дневниот извештај за прометот се води врз основа на издадените документи за испорачаните стоки односно извршените услуги (сметка, признаница, парагон — блок, ситуација, контролна лента од регистар — каса и сл.) и служи како збир односно рекапитулар за дневно книгење во книгата за приходи.

Дневниот извештај од даночните обврзници (сидаро-фасадери, столари, леари, автобавари, електроинсталатери и слично), кои, поради карактерот на работата немаат секој ден промет, се составува во денот кога е остварен приходот, а се прокнижува во книгата на приходи наредниот ден.

Обврзниците што вршат промет на стока на градските пазаришта, преку тезга, дневниот извештај за прометот го составуваат врз основа на потврдата за наплатениот надоместок од управата за пазаришта за користење на тезгата.

Адвокатите не водат дневен извештај, а приходите ги книжат во книгата на приходи врз основа на издадената признаница на странката.

Дневниот извештај и документите за книгење во книгата за приходи се водат според пропишаните обрасци („ДИП-1“ и „ДИП-2“) кои се составен дел на овој правилник.

### Член 9

По член 20, се додава нов член 20-а, кој гласи:

#### „Член 20-а

Даночните обврзници што вршат сидаро-фасадерска, механичарска, машинобаварска, автомеханичарска, леарска, автобаварска, автолимарска, електроинсталатерска, електромеханичарска, столарска дејност и други дејности за кои општината ќе определи да водат помошна евиденција водат евиденција на порачки како помошна евиденција кон книгата за приходи.

Евиденцијата на порачките содржи потребен број колони и тоа:

— во колоната 1, се впишува редниот број на промените;

— во колоната 2, се впишува името и презимето на нарачателот;

— во колоната 3, се впишува адреса (место, улица и број) на нарачателот;

— во колоната 4, се впишува денот кога е извршена порачката;

— во колоната 5, се опишува предметот во врска со кој се врши услугата, (на пр: тип, марка и

регистарски број за механичарите, улица и број на зградата и местото каде што се врши услугата за сидаро-фасадерите и сл.);

— во колоната 6, се впишува описот на работите што се извршуваат за нарачателот (на пр: поправка на моторот на моторното возило, лакирање, изготвување на градежна столарија, сидање на згради, молирање и сл.);

— во колоната 7 се впишува датумот кога е наплатена услугата и бројот на сметката;

— во колоната 8, се впишуваат вградените делови односно материјали, доколку се користени при услугата, и нивната вредност.“

## Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-2987/1

23 декември 1980 година

Скопје

Републички секретар  
за финансии,

Ристо Филиповски, с. р.

### КНИГА НА ПРИХОДИ

(образец „РК-ПУ“)

| Ред. број | Датум на книжењето<br>(ден, месец и година) | Број на днев-<br>ниот извештај<br>за прометот | Алкохолни<br>пијалаци<br>динари | Безалкохолни<br>пијалаци<br>динари | Храна<br>динари | Останати<br>приходи<br>динари | СВ<br>динари<br>(4+5+6+7) | Забелешка |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1         | 2                                           | 3                                             | 4                               | 5                                  | 6               | 7                             | 8                         | 9         |
|           |                                             |                                               |                                 |                                    |                 |                               |                           |           |
|           |                                             |                                               |                                 |                                    |                 |                               |                           |           |
|           |                                             |                                               |                                 |                                    |                 |                               |                           |           |

Образец „ДИП-1“

## ДНЕВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕТОТ Бр. \_\_\_\_\_

ден \_\_\_\_\_ месец \_\_\_\_\_ 198 \_\_\_\_\_ год.

| Ред. број             | Број на сметката односно<br>контролната лента | Износ на прометот од: |                  | Забелешка |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
|                       |                                               | производи<br>динари   | услуги<br>динари |           |
| 1                     | 2                                             | 3                     | 4                | 5         |
|                       |                                               |                       |                  |           |
|                       |                                               |                       |                  |           |
|                       |                                               |                       |                  |           |
| ВКУПНО ДНЕВЕН ПРОМЕТ: |                                               |                       |                  |           |

Прокнижено во книгата на  
прометот на страна \_\_\_\_\_ ред. бр. \_\_\_\_\_

Потпис на обврзникот,

Образец „ДИП-2“

## ДНЕВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕТОТ Бр. \_\_\_\_\_

ден \_\_\_\_\_ месец \_\_\_\_\_ 198 \_\_\_\_\_ год.

| Ред. број             | Број на сметката односно<br>контролната лента | Остварен промет од:             |                                    |                 |                               | СВ: |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----|
|                       |                                               | алкохолни<br>пијалаци<br>динари | безалкохолни<br>пијалаци<br>динари | храна<br>динари | останати<br>приходи<br>динари |     |
|                       |                                               |                                 |                                    |                 |                               |     |
|                       |                                               |                                 |                                    |                 |                               |     |
|                       |                                               |                                 |                                    |                 |                               |     |
| ВКУПНО ДНЕВЕН ПРОМЕТ: |                                               |                                 |                                    |                 |                               |     |

Прокнижено во книгата на  
прометот на страна \_\_\_\_\_ ред. бр. \_\_\_\_\_

Потпис на обврзникот,

СЕРИЈА \_\_\_\_\_

СЕРИЈА \_\_\_\_\_

ПАРАГОН — БЛОК Бр. \_\_\_\_\_

ПАРАГОН — БЛОК Бр. \_\_\_\_\_

| Назив на стоката<br>односно услугата | Износ<br>динари | Назив на стоката<br>односно услугата | Износ<br>динари |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                      |                 |                                      |                 |
|                                      |                 |                                      |                 |
| ВКУПНО:                              |                 | ВКУПНО:                              |                 |

Блокот се дава на  
странката за контрола  
Образец РУП „РК-3“

Обврзник,

Блокот се дава на  
странката за контрола  
Образец РУП „РК-3“

Обврзник,

СЕРИЈА \_\_\_\_\_ Бр. \_\_\_\_\_

(фирма на обврзникот)

СМЕТКА Бр. \_\_\_\_\_

Издаден на лицето \_\_\_\_\_

од \_\_\_\_\_ ул. „\_\_\_\_\_“ Бр. \_\_\_\_\_

За извршени услуги односно продадени производи

| Ред.<br>број | Назив на услугата односно<br>продадените производи | Количина | Поединечна<br>цена | Износ<br>динари |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
|              |                                                    |          |                    |                 |
|              |                                                    |          |                    |                 |
|              |                                                    |          |                    |                 |
| ВКУПНО:      |                                                    |          |                    |                 |

Со букви: \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 198 \_\_\_\_\_ година  
Образец РУП „РК-1“

ОБВРЗНИК,

(адвокатска канцеларија)

ПРИЗНАНИЦА Бр. \_\_\_\_\_

СЕРИЈА \_\_\_\_\_ Бр. \_\_\_\_\_

Издадена на странката \_\_\_\_\_

Од град или село \_\_\_\_\_ ул. „\_\_\_\_\_“ бр. \_\_\_\_\_

за примен износ:

— на име наплада (аванс) за \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по Тар. бр. \_\_\_\_\_ динари \_\_\_\_\_

— на име трошоци (аванс) за \_\_\_\_\_

динари \_\_\_\_\_

ВКУПНО:

(со букви)

Реден бр. од именикот на странките \_\_\_\_\_

ПРИМИЛ,

\_\_\_\_\_ 198 \_\_\_\_\_ година

Образец РУП „РК-2“

Евиденција на порачки  
(образец РУП „ЕП-1“)

| Ред.<br>број | Име и презиме<br>на нарачателот | Адреса<br>(место,<br>улица) на<br>нарачателот | Ден на из-<br>вршување на<br>порачката | Предмет-објект-<br>на кој ќе се из-<br>вршува услугата<br>по порачката | Опис на порач-<br>ката-извршената<br>услуга | Датум на<br>наплатената ус-<br>луга и број на<br>сметката | Опис на вграде-<br>ните делови и<br>материјали и<br>нивната вредност |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                                 |                                               |                                        |                                                                        |                                             |                                                           |                                                                      |

9.

Врз основа на член 3 став 3 и 4 од Законот за боречкиот додаток на учесниците во Народно-ослободителното движење во егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 23/75 и 27/77), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

### НАРЕДБА

#### ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО II ПОЛУГОДИЕ ВО 1980 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток во 1980 година се зголемува од 1. VII. 1980 година, за 110% и ќе изнесува 7.193 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03. 01-7268

30 декември 1980 година

Скопје

Републички секретар  
за здравство и социјална политика,  
**Петар Цундев, с. р.**

10.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76) и член 56 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифакса и хемиопротифакса против заразни болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

### ПРОГРАМА

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1981 ГОДИНА

Во 1981 година имунизација е задолжителна:

I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифтеријата (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), големата кашлица (Pertussis), детската парализа (Poliomyelitis ant. acuta) и малите сипаници (Morbilli) — за сите лица од определена возраст според оваа програма.

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно;

2) против колерата, големите сипаници и жолтата треска — за сите лица кои патуваат во земјата во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести;

3) против црвениот тифус и други заразни болести — за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Задолжителната имунизација против заразните болести од точка I се врши исклучително на перманентен начин — континуирано имунизирање во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 декември 1981 година со тритинна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифакса и хемиопротифакса против заразни болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, број 8/80).

### I

1) Имунизација против туберкулоза се врши:

1. без тестирање на сите деца до навршени два месеца;

2. на сите лица од навршени 2 месеца до навршени 19 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако не реагираат на ту-

беркулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм;

3. ревакцинирањето се врши според календарот за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 14-та и 19-та година на возраст, со претходно тестирање.

2) Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. 10. 1980 до 30. 9. 1981 година, на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1980 година против дифтерија, тетанус, голема кашлица, на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст ако од имунизацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од три години;

3. на сите деца до четвртата година на возраст, ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

3) Имунизација против дифтерија и тетанус:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

2. на сите деца родени од 1967 година наваму кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца во седмата и четиринаесеттата година, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација, лицата ревакцинирани на дванаесетгодишна возраст не подлежат на ревакцинација во четиринаесеттата година на возраст;

2. на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вакцинирани првпат во 1980 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизација на лица постари од 8 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис).

4) Имунизација против тетанус:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите лица од навршени четиринаесет години до навршени деветнаесет години, кои против тетанус порано не биле имунизирани.

B. Ревакцинирање се врши:

1. на сите лица во деветнаесеттата година кои претходно уредно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2. на сите лица од четиринаесет години до деветнаесет години возраст кои во 1980 година биле за првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизирањето поминало една година.

5) Имунизација против детска парализа:

A. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. 10. 1980 до 30. 09. 1981 година, според календарот за имунизација;

2. на сите деца родени од 1. 01. 1967 до 30. 09. 1980 година кои порано не биле вакцинирани.

## Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1980 година, ако од вакцинирањето поминало една година;

2. на сите деца во четвртата, седмата и четиринаесеттата година, кои претходно биле комплетно вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

## 6) Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1. на сите деца од навршени 12 месеци до навршена 14 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

## КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

| Возраст на лица што подлежат на имунизација | Болест против која се врши имунизација    | Имунизација:<br>— вакцинирање<br>— ревакцинирање |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| до 2 месеца                                 | Туберкулоза без тестирање                 | вакцинирање                                      |
| 4, 5 и 6 месеци                             | Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози)      | вакцинирање                                      |
| 4, 5½ и 7 месеци                            | Детска парализа (3 дози тритипна вакцина) | вакцинирање                                      |
| 13 месеци                                   | Мали сипаници                             | вакцинирање                                      |
| 18 месеци                                   | Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)      | I ревакцинирање                                  |
| 20 месеци                                   | Детска парализа (1 доза)                  | I ревакцинирање                                  |
| 12—30 месеци                                | Туберкулоза (со тестирање)                | I ревакцинирање                                  |
| 4 години                                    | Детска парализа (1 доза)                  | II ревакцинирање                                 |
|                                             | Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)      | II ревакцинирање                                 |
| 7 години                                    | Туберкулоза (со тестирање)                | II ревакцинирање                                 |
|                                             | Детска парализа (1 доза)                  | III ревакцинирање                                |
|                                             | Дифтерија — тетанус (1 доза)              | III ревакцинирање                                |
| 14 години                                   | Детска парализа (1 доза)                  | III ревакцинирање                                |
|                                             | Дифтерија — тетанус (1 доза)              | IV ревакцинирање                                 |
|                                             | Туберкулоза (со тестирање)                | IV ревакцинирање                                 |
| 19 години                                   | Туберкулоза (со тестирање)                | IV ревакцинирање                                 |
| 19 години                                   | Тетанус (1 доза)                          | V ревакцинирање                                  |

## II

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) против заразни болести и на следните лица:

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат лица од наполнети 6 до 12 месеци возраст ако постојат епидемиолошки индикации. Задолжителна имунизација против мали сипаници на лица што се вакцинирани пред наполнети 12 месеци возраст се врши и по наполнети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат и лицата од наполнети 12 месеци до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во Републиката.

2. На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило, и тоа:

1) лице укасано или на друг начин повредено од бесно и на беснило сомнително диво или домашно животно;

2) лице укасано од куче или мачка на непознат имател што не можат да се држат под десетдневна ветеринарска контрола;

3) лице укасано од куче или мачка што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат;

4) лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слезницата или оштетување на кожата;

5) лице повредено при работа со материјал контаминиран со вирус на беснило.

Имунизацијата против беснило се врши согласно член 34, 35, 36, 48 и 49 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна

имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразните болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, број 8/80).

3. На задолжителна имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска подлежат лица што патуваат во земја во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести.

Имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска се врши согласно членовите: 37, 38, 39, 40, 41 и 42 од Правилникот за условите и начинот на вршењето на задолжителната имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80).

4. На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени на чистење канализација, чистење септички јами, отстранување губре и други отпадни материи од населби;

2) лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

3) лица кои живеат или работат во места и краишта зафатени со поплава, земјотрес и други елементарни непогоди и масовни несреќи, лица што учествуваат во изведување на работи на големи работилишта на кои се неповолни условите на домувањето, исхраната и снабдувањето со вода за пиење ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во Републиката.

Лицата од став 1 на овој член што се помлади од 3 или постари од 60 години не подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус.

Ревакцинирање на лица што подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус се врши по истекот на една година од денот на вакцинирањето и се врши по истекот на три години се

додека се вработени на определени работи, односно додека постои некоја од причините.

Вакцинирањето против црвен тифус се врши со давање на две дози вакцина во растојание што не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање на една доза вакцина — длабоко поткожно на задната страна од надлактицата.

5. На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица вработени во организациите на здружен труд за дијагностика и лекување на туберкулозата што не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм. без оглед на возраста.

### III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-01-7067

22 декември 1980 година

Скопје

Републички секретар  
за здравство и  
социјална политика,  
Петар Цундев, с. р.

## 11.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 14, став 1, алинеја 5 и членовите 16 и 20 од Законот за оновите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 23 септември 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 2, 3 и 4 на ставот 2 на член 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците од Основното училиште „Крсте Мисирков“ во Куманово, донесен со референдум на 28 декември 1977 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на членот 43 од актот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Крсте Мисирков“ во Куманово на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, пред Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од оспорениот акт означен во точките 1 и 2 на оваа одлука. Според наводите во предлогот со оспорениот член 40 од правилникот нееднакво била вреднувана стручната подготовка на наставниците иако со Законот за основното воспитание и образование било оценето дека со еден од степените предвидени во членот 79 од означениот закон со успех може да се изведува одделенска односно предметна настава во основните училишта. Понатаму, според мислењето на предлагачот, со оспорениот член 43 од правилникот нееднакво бил вреднуван и минатиот труд на наставниците зависно од степенот на нивната стручна подготовка.

5. Разгледувајќи го оспорениот член 40 од правилникот во текот на подготвителната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека согласно Законот за основното воспитание и образование со него се предвидува стручната подготовка потребна за извршување на сложеноста на работите и работните задачи, како претпоставка за нивно покралитетно извршување. Така, според точката 1 на ставот 2 од овој член, по основот сложеност, на

директорот му се определуваат 100 бода, а според точките 2, 3 и 4 од овој член, на професорот 160, на наставникот 100, а на учителот и на секретарот со средно образование 40 бода. По овој основ во останатите точки на овој член се предвидени бодови за другите работници во училиштето.

6. Според начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на членот 126 од Законот за здружениот труд на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Исто така, според алинејата 8 на ставот 3 на член 13 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд, остварувајќи го правото на работа со општествени средства, заедно и рамноправно, покрај другото, стекнуваат личен доход според резултатите од својот труд и личниот придонес што го дале со својот тековен и минат труд за зголемување на доходот на основната организација на здружениот труд.

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет педагошка група, педагошка академија-отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Со оглед на тоа Судов смета дека наставникот кој има еден од степените на стручна подготовка предвидени во ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование е стручно способен за изведување настава во основното училиште. Поради тоа, при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со закон е утврдено дека со било кој од предвидените степени на стручна подготовка со успех ќе се изведува наставата во основното училиште, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степенот на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин, по мислењето на Судов, не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиениот систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд.

Судов, исто така, утврди дека вреднувањето на квалитетот на извршените работи и работни задачи, како што тоа е определено во ставот 2 на член 40 од оспорениот правилник, со претпоставка дека наставникот кој има повисок степен на стручна подготовка наставно-воспитните работи и работни задачи ќе ги извршува покралитетно од наставникот со понизок степен на стручна подготовка, не е во согласност со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд. Ова затоа што, доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка, при оценувањето на конкретните резултати постигнати во работата, т.е. при конечното мерење на неговиот придонес во работата и резултатите од неговиот труд, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет, дури тогаш тоа би можело да се одрази на него-

виот конечен личен доход, а не квалитетот да се оценува во време кога работите и работните задачи сè уште не се извршени.

7. Понатаму, Судов на јавната расправа утврди дека советот на училиштето на 20 јуни 1979 година донел одлука со која е укинат оспорениот член 43 од правилникот за лични доходи. Со оглед на тоа што оваа одредба од правилникот веќе не е во сила Судов, согласно алинејата 5 на став 1 на член 14 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејст-

во на неговите одлуки, ја запре постапката за оценување на нејзината уставност и законитост.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 76/80

23 септември 1980 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“, бр. 20/70) и член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Република СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републиката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 22 декември 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

##### Член 1

СЕ УСВОЈУВА Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1980 година.

##### Член 2

Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија е составен дел на оваа одлука.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 0606-2127/1

22 декември 1980 година

Скопје

Зам. претседател,

Игнат Ефремов, с. р.

## ПРОГРАМА

### ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

Здравствената заштита на населението во СР Македонија во 1980 година се остваруваше согласно целите и задачите зацртани во Програмата за здравствена заштита на населението, Програмата за задолжителни видови на здравствена заштита, Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија.

Програмата за здравствена заштита на населението во СР Македонија за 1981 година, изготвена е врз основа на потребата за остварување на квалитетна, ефикасна и рационална здравствена заштита. Во неа се вградени основните интенции на глобалните правци на развојот на здравството во Републиката и поставките на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СР Македонија за периодот 1981—1985 година.

### ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Од анализата на демографските движења, здравствената состојба на населението, анализата во врска со санитарно-хигиенските и епидемиолошките услови на работната и животната средина, организацијата и раширеноста на мрежата на здравствените работни организации, кадровска структура, опременоста, економските можности на општествено-политичките заедници, како и зацртаните основни поставки во Општествениот план за развој на Републиката, како приоритетни проблеми за решавање во 1981 година се следните:

- високата смртност и заболувањата на доенчињата и малите деца;
- неповолната хигиенско-епидемиолошка состојба на средината во која живее и работи населението и акутните заразни заболувања;
- хроничните дегенеративни заболувања (кардиоваскуларните, малигните неоплазми, дијабетесот и др.);
- професионалните заболувања, оштетувања и повреди;
- душевните и нервните заболувања;
- здравствената просветеност и култура на населението;
- крводарителството и
- нерамномерниот развој на здравствената дејност, посебно на болничко-стационарната.

### ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА

| Година                             | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Морталитет на доенчињата во ‰      | 67,5 | 66,6 | 65,1 | 60,7 | 60,1 | 54,1 | 51,0 |
| Умрени доенчиња на 100 умрени лица | 20,7 | 21,1 | 20,4 | 19,6 | 18,1 | 16,7 | 15,9 |

Од показателите се гледа дека смртноста на доенчињата во СР Македонија е се уште доста висока иако во последните години се чувствува постојано опаѓање. Исто така тенденција на опаѓање покажува и односот на умрените доенчиња на 100 умрени лица.

Продолжувањето на спроведувањето на Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ, во голема мера ќе придонесе за решавање на овој приоритетен проблем, како и со другите мерки што ќе се преземат од здравствените работни организации и од општествено-политичките заедници.

Со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со активно учество во следните здравствени и други организации: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за заштита на мајки и деца, клиниките при Медицинскиот факултет, медицинските центри, здравствените домови и станици, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, органи и организации.

#### ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СОСТОЈБА НА СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ И РАБОТИ НАСЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се карактеризира со релативно брз развој што во основа ги решава повеќето од постоечките санитарно-хигиенски проблеми во градовите од една, а од друга страна создава други проблеми, особено на полето на загадувањето на човековата средина со постоење на разноврсни биолошки, хемиски и физички нокси кои штетно делуваат врз здравјето на човекот.

Спроведувањето на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ ќе продолжи и во наредната година преку одредени мерки по вид и обем, со што ќе придонесе за подобрување на хигиенската и епидемиолошката состојба. Во спроведувањето на тие мерки ќе земат учество: здравствениите домови и станици, хигиенско-епидемиолошките центри, Републичката и општинските санитарни инспекции, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други заинтересирани органи и организации.

Во нашата Република остануваат и понатаму приоритетни здравствени проблеми — акутните заразни заболувања, нивната раширеност, можноста на компликации, учество во смртноста, како и на поедини места нерешените хигиенско-епидемиолошки проблеми на средината во која живее и работи населението, за кое неминовно се наметнува доследното продолжување на мерките предвидени со законските прописи за спречување и сузбивање на заразните заболувања, како и мерките предвидени со Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба.

Во спроведувањето на мерките предвидени со програмата за подобрувањето на санитарно-хигиенската состојба за намалување и спречување на акутните заразни заболувања ќе учествуваат: Републичката и општинските санитарни инспекции, хигиенско-епидемиолошките одделенија при медицинските центри, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, како и другите заинтересирани органи и организации.

#### ХРОНИЧНИТЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА (ЗАБОЛУВАЊА НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ, МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ, ДИЈАБЕТЕСОТ И ДР)

Во структурата на морбидитетот, заболувањата на циркулаторниот систем во 1979 година го заземаат третото место, а како причини за смрт во 1979 година со 25,2% се на I-то место.

За решавање на овој приоритетен проблем неминовно се наложува потребата од посебна организациона поставеност на здравствените работни организации, отворање на диспанзери за хронични и дегенеративни заболувања, а посебно насочување кон решавање проблемот на кардиоваскуларните заболувања, нивното спроведување, раното откривање и преземање на адекватни мерки.

Во спроведување на мерките ќе учествуваат: медицинските центри, клиниките на Медицинскиот факултет, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, органите и организациите заинтересирани за оваа дејност.

Карактеристично е за заболувањата од малигните неоплазми дека во последно време во нашата Република се забележува тенденција на покачување на бројот на заболелите и умрените од малигните неоплазми. За осетниот пораст од малигните заболувања, од една страна, придонесува брзиот развој на урбанизацијата, индустријата, сообраќајот, надворешната средина, зголемување бројот на канцерогените фактори, а од друга страна, продолжувањето должината на просечниот век на живеење на човекот.

Од показателите во амбулантно-поликлиничките и специјалистичките организации се забележува наголемување на заболувањата од малигните неоплазми. Истото зголемување се забележува и во болничко-стационарната дејност. Како причина за смрт малигните заболувања учествуваат со 11,7% во вкупниот mortalитет и го заземаат V место.

Како мерка за решавање на овој проблем се наметнува потребата од донесување на законски прописи за задолжително пријавување на заболелите од малигните неоплазми од страна на здравствените работни организации, со што ќе се овозможи целосен увид на овој проблем преку устроениот регистар за рак при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје.

Овој проблем наметнува потреба од отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри врз регионална основа, усовршување на соодветен стручен кадар и опремување со соодветна опрема за рано откривање и навремено лекување на малигните заболувања.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Институтот за радиологија и онкологија, клиниките при Медицинскиот факултет, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

Следејќи го движењето на дијабетесот во структурата на заболувањата и состојбите од година во година бележат перманентен пораст. Како причина за смрт дијабетот учествува со 1,4% во вкупниот mortalитет во 1978 година.

Потребно е да се воведат републички регистар за болните од шеќерна болест и со законски прописи да се обврзат здравствените организации редовно да ги пријавуваат заболувањата, кое ќе придонесе за правилно програмирање и планирање во здравствените организации, како и увид во состојбата по обем и застапеност по поедини возрастни групи.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Републичкиот центар за дијабет кој е во состав на Клиниката за ендокринологија и болести на метаболизмот, здравствените организации во Републиката, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

#### ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВАЊА И ПОВРЕДИ

Анализата на професионалните заболувања, оштетувања и повреди на работа укажува на важноста на проблемот и зазема едно од приоритетните места во здравствената заштита на оваа категорија население.

Динамиката на развојот на индустриските капацитети во голема мера придонесоа со своите сложени технички и технолошки процеси и присуство на разни материји кои штетно влијаат врз здравјето и доведуваат до повреди и оштетувања, посебно таму каде мерките за заштита при работа не се спроведуваат во целина.

За успешно спроведување на здравствената заштита на работниците потребно е натамошно согледување на морбидитетите, трауматогените фактори, како и преземање на рано откривање, спречување, отстранување, лекување и рехабилитација.

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат здравствените станици во работните организации, дејностите на медицината на трудот, медицинските центри и здравствените домови, Републичкиот завод за здравствена заштита и други работни организации заинтересирани за здравствена заштита на работниците, како и општествено-политичките заедници.

### НЕРВНИ И ДУШЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Нервните и душевните заболувања имаат тенденција на покачување во апсолутни бројки иако во 1979 година го заземаат третото место со 13,5% за разлика од 1976 година кога го заземаа второто место со 12,3% од вкупниот број на заболувањата.

Постојаното зголемување на овие заболувања кои претставуваат медицинско-социјален и економски проблем, во наредниот период наложува преземање на соодветни мерки со цел за намалување на бројот на овие заболувања.

Во спроведување на мерките ќе земат учество: Нервната клиника при Медицинскиот факултет, специјалните душевни болници, нервните оддели во медицинските центри и здравствени домови, како и лекарите во диспансерите и здравствените станици.

### ЗДРАВСТВЕНА ПРОСВЕТНОСТ И КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Непосредно влијание на приоритетните здравствени проблеми имаат здравствената и општата просветеност на населението, лошите навики и обичаите кои постојат кај дел од населението.

Постојаната програмирана здравствено-воспитна активност од сите профили на здравствени работници и здравствени работни организации, главно ќе придонесе за подигање на здравствената просветност и култура кај населението и измена на лошите навики и обичаи.

Активноста на здравствено-воспитната дејност треба да биде насочена, пред се, кон изнесените приоритетни проблеми во општините и Републиката и да биде реализирана преку соодветни видови и обем на мерки.

Во спроведувањето на здравствено-воспитните мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, Црвениот крст, општествено-политичките заедници, училиштата и другите организации заинтересирани за оваа дејност.

### КРВОДАРИТЕЛСТВО

Еден од приоритетните проблеми во здравствената заштита и во 1981 година е недостигот од крв и крвни продукти што е резултат од зголемените потреби поради зголемувањето на хируршките интервенции, повредите на работа и вон работа, сообраќајните несреќи и другите медицински интервенции. Ваквата состојба наложува да се спроведат следните мерки:

- донесување програма за потребни количини на крв и крвни деривати, како и обезбедување доволен број на дарители на крв за околу 3% од населението;

- оспособување и специјализирање на здравствениот кадар за работа на оваа дејност;

- доопремување на организационите единици за трансфузиологија;

- постојано следење на развојот на медицинските гранки, посебно хируршките, кои имаат потреба од крв во примената на терапијата;

- програмирана и организирана информативна дејност со цел активирање на населението за учество во крводарителството.

### НЕРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Со оглед на тоа дека во нашата Република до денес не е извршено самоуправни договарање за регионална поставеност на здравството и здравственото осигурување, здравствената дејност е организирана и се обезбедува главно преку здравствените организации во општините.

Мрежата на здравствените организации и единици се карактеризира со нерамномерна развиеност и нерамномерно обезбедување на здравствениот кадар, особено на поедини профили.

Бројот на лекарите од општа практика, иако бележи зголемување, се уште е недоволен и нерамномерно распореден по одделни општини, а посебно тој недостиг се чувствува во неразвиените општини и селски населби.

Здравствената заштита на претшколските деца, како задолжителен вид на здравствена заштита која се врши во претшколските диспансери, иако има извесно зголемување на бројот на организационите единици, се уште тие не се комплетни со кадар и опрема, а во некои нема ни советувалишта.

Здравствената заштита на работниците, иако се подобрува, сепак е посебно организирана само во 15 општини, од кои голем број организационни единици се од Скопје, Битола и Прилеп. Лекари-специјалисти од оваа гранка има вкупно 31, од кои 22 во Скопје, и Битола 2 и по еден во 6 општини.

Здравствената заштита се обезбедува од 440 стоматолози во 1979 година што е за 140 стоматолози повеќе од 1974 година. Но и покрај зголемувањето, истите не се рамномерно распоредени во одделни општини.

Болничко-стационарната дејност се обезбедува во болнички одделенија при медицинските центри, клиниките и институтите на Медицинскиот факултет, Општата болница — Скопје, специјалистичките болници, заводите, природните лекувалишта и вонболничките стационари. Се бележи зголемување на бројот на организационите единици и бројот на болничките кревети, но нивната дистрибуција по видови и намена е различна. Зголемувањето на бројот на болничките постели за рехабилитација се цени како позитивно, бидејќи е во сообразност со зголемувањето на бројот на заболувањата.

Распоредот на болнички постели, гледано по општини, е неповолен, што негативно се одразува на побрзиот и поскладниот развој на болничката дејност и на економичноста на работата. Постои нерамномерност на бројот на лекари во однос на распореденост по општини, како и во однос меѓу лекари-специјалисти и лекари од општа практика. Се повеќе расте бројот на учеството на лекарите специјалисти што доведува до концентрирање на лекарите во поголемите градови.

### ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРОГРАМАТА:

- намалување на заболувањата и високата смртност на доенчињата и малите деца;

- подобрување на здравствената заштита на мајките, доенчињата и малите деца;

- подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ;

- подобрување на здравствената заштита на борците од НОВ и воените инвалиди;

- откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни заболувања;

- намалување на хронично-дегенеративните заболувања (кардиоваскуларните, малите, нервните и душевните заболувања, дијабетесот и др.);

- регистрирање и намалување на професионалните заболувања и оштетувања;

- унапредување на крводарителството и обезбедување доволни количини крв и крвни деривати;
- зголемување и унапредување на активниот метод на лекување;
- рамномерен регионален развој на здравството;
- рехабилитација на професионалните и други заболувања и оштетување на здравјето;
- спроведување на методата за активно лекување и нега на болен во домашни услови;
- засилување на здравствената заштита за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места;
- борба против сообраќајниот трауматизам;
- кадровско зајакнување на патронажната служба и
- здравствено просветување.

#### МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За намалување високата смртност на доенчињата и малите деца, како и следењето развитокот на здравствената состојба на децата и младина, да се спроведуваат мерките предвидени со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца:

- да се вршат систематски прегледи на забите и санирање на заболувањата;
- преглед, лекување и рехабилитација на заболени деца, вклучувајќи ги и сите ортопедски и други помагала;
- организирање на советувањата и диспанзери во недоволно развиените подрачја;
- за подобрување на здравствената заштита на бремените жени и мајките да се спроведуваат мерките од Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;
- за подобрување на епидемиолошката состојба и намалувањето на заболувањата на заразните болести да се спроведуваат мерките од Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската состојба и мерките предвидени со Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;
- за подобрување на здравствената заштита на борците од НОВ и воените инвалиди да се отворат амбуланти и диспанзери согласно просторните кадровските и материјалните можности;
- спроведување на превентивната работа за рано откривање на хроничните заболувања;
- лекување, контрола и рехабилитација на хроничните заболувања;
- патронажни посети на болните за поодделни хронични заболувања кои се наоѓаат на домашно лекување;
- евиденција и редовно пријавување на болестите кои подлежат на пријавување;
- отварање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри;
- регистрирање на професионалните заболувања и оштетувања на здравјето на вработените;
- интензивно проучување на здравствената состојба на вработените, условите за работа и заштитата на работа;
- отварање на диспанзери по медицина на трудот во поголемите работни организации;
- проучување на причините за апсентизмот и трауматизмот;
- откривање, лекување и рехабилитација на повредените и заболени од професионални и други заболувања;
- унапредување на крводарителството преку спроведување на Програмата за крводарителството;
- зголемување бројот на медицинските единици, особено во недоволно развиените подрачја, интензивирање на амбулантно-поликлитички и диспанзерски метод на работа;
- со регионализација да се изврши рамномерен развој на здравството, особено на болничко-стационарните установи;

— спроведување на методата за лекување и нега на болен во домашни услови со обезбедување на потребен стручен надзор;

— за намалување на последиците од сообраќајниот трауматизам да се организираат и опремуваат здравствени станици во населените места во непосредна близина на поголемите сообраќајни патишта кои ќе служат за давање здравствена заштита и на повредените во сообраќајните несреќи;

— зголемување или одржување на исто ниво на медицинскиот кадар во здравствените работни организации за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места и

#### ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78), Собранието на Заедницата за вработување Штип, на седницата одржана на ден 26 декември 1980 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1981 ГОДИНА

##### Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на работниците во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,60%.

##### Член 2

Одлуката ќе се применува во 1981 година.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 0201-27/15

26 декември 1980 година

Штип

Претседател,

Кукутанов Коста, с. р.

#### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

#### 3.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 и 9/78) и член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кичево („Службен весник на СРМ“ бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 26 декември 1980 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА

##### Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за височината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година, број 01-5582/1 од 27 декември 1977 година („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и во 1981 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 09-5015/4

26 декември 1980 година  
Кичево

Претседател,  
Горе Димоски, с. р.

## 4.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кичево („Службен весник на СРМ“ бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 26 декември 1980 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА**

## Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1980 година, број 08-5391 од 24 декември 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/80) и во 1981 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 09-5015/3

26 декември 1980 година  
Кичево

Претседател,  
Горе Димоски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО**

## 5.

Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, на седницата одржана на 30 декември 1980 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ТЕТОВО**

## Член 1

Стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита на општина Тетово, за 1980 година, се определуваат и тоа:

1. Придонес од доходот од ОЗТ во стопанството по стапка од 0,38%;
2. Придонес од личен доход од работен однос во стопанството по стапка од 0,5%;
3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,60%;
4. Придонес од личен доход од самостојното вршење на стопанска и нестопанска дејност по стапка од 2%.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 1504/120/1

30 декември 1980 година  
Тетово

Претседател,  
д-р Ирфан Каметнику, с. р.

## Огласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Бошњаковски Аврам од Скопје има загубено чек, издаден од Стопанската банка — Скопје, на име потрошувачки кредит по партија бр. 01-75788/54 со број на чекот серија 4383268 на 1.000,00 динари.

Се поканува секој оној кај кого се наоѓа чекот или нешто знае за истиот тоа да го соопшти на Општинскиот суд Скопје I во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно чекот ќе се поништи.

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, Р. бр. 204/80. (108)

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пислевски Стоилко од Скопје, ул. „820“, згр. 28/II-12, населба Маџари, поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје II, за докажување смртта на Пислевски А. Марко од село Горњани, кој наводно умрел на 7. IX. 1944 година во атарот на селото Горњане во м.в. „Горни Забел“, а во матичната книга на умрените не е заведен.

Бидејќи лицето Пислевски А. Марко е во неизвесност се повикува да се јави, доколку е жив, како и секој оној што знае за неговиот живот да му јави на судот во рок од три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на Општинскиот суд Скопје II — Скопје. По истекот на овој рок судот ќе донесе решение со кое се утврдува дека лицето Пислевски А. Марко умрело на 7 септември 1944 година.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 125/80. (109)

Пред Општинскиот суд Скопје II е заведена спор за развод на брак по тужбата на тужителката Белчева Павлина од Скопје, ул. „Коперникова“ бр. 10-а, против тужениот Белчев Јован, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Белчев Јован во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот да се јави во овој суд. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XVI. бр. 1667/77. (5)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Стефановски Дионизов Бранко од село Младо Нагоричане, Кумановско, поднесе до овој суд тужба за развод на брак, против тужената Стефановска Савевска Серафим Илинка од село Биљановце, Кумановско, а сега на работа во Германија со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе ѝ ја одреди за застапник Рушка Јакимовска, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1032/79. (110)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Општинскиот суд во Струмица по тужбата за развод на брак на тужителката Селиман Неџип Кјмет од село Црник, Берово, против тужениот Зекиров Мемед Ибраим, роден во село Ванско, Стру-

мица, со последно место на живеење во село Банско, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Бидејќи тужениот Зекиров Мемед Ибраим е со непознато место на живеење судот по службена должност му ја одреди за застапник Семенковска Анастасија, судски приправник при Општинскиот суд во Струмица. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот, по оваа правна работа, се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

(111)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојната Амет Неџип Наиле, домаќинка, бив. од село Новак, Дебарско, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар и пројавените наследници Фатиме Амет и Сабије Амет, кои се со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикуваат во рок од една година, по објавувањето на овој оглас, да се јават лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испратат на судов. Во спротивно оставината ќе се реши во нивно отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 23/77.  
(107)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:

- Свидетелство на име Радослав Арезанковски, ул. „Луј Пастер“ бр. 40, Титов Велес. (3664)
- Здравствена легитимација на име Ремзије Алими, с. Раковец, Тетово. (3666)
- Здравствена легитимација на име Халил Халили, с. Раковец, Тетово. (3667)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шурете Мисими, с. Добарце, Тетово. (3668)
- Свидетелство за IV одделение на име Себрдин Абазии, с. Вешала, Тетово. (3669)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Рамадан Шериџи, с. Групчин, Тетово. (3670)
- Здравствена легитимација на име Јелица Петровска, ул. „Г. Делчев“ бр. 187, Тетово. (3671)
- Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение на име Агим Зибери, с. Шипковица, Тетово. (3672)
- Свидетелства за I, II, III и IV година на име Ирфан Дехари, с. Седларце, Тетово. (3673)
- Диплома на име Ирфан Дехари, с. Седларце, Тетово. (3674)
- Свидетелство за I клас на име Гафур Мурати, Гостивар. (3675)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Љупчо Јовановски, Скопје. (3676)
- Свидетелство за завршено III и IV година, издадени од ГУЦ „Здравко Цветковски“ во Скопје на име Трифун Гуриќ, Скопје. (3677)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Тонка Пеева, Скопје. (3678)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Економското училиште „Кочо Рацин“, Горче Петров на име Љиљана Трајковски, Скопје. (3679)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од О. У. „Мирче Ацев“ на име Тони Трајковски, Македонски Брод. (3681)
- Свидетелство за завршено III и IV година и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Наим Романи, с. Липково, Куманово. (3682)
- Свидетелство за VIII одделение на име Веселин Илиоски, с. Алинци, Битола. (3683)
- Работна книшка на име Петар Беличоски, ул. „А. Слабејко“ бр. 48-а, Прилеп. (3684)
- Свидетелство за I година на име Љиљана Рулеска, ул. „Киро Фетак“ бр. 56, Прилеп. (3685)

- Здравствена легитимација на име Роска Илиеска, ул. „Правда Спасевска“ бр. 24, Куманово. (3686)
- Здравствена легитимација на име Гариџи Гариџи, ул. „Карл Маркс“ бр. 28, Куманово. (3687)
- Здравствена легитимација на име Неџи Бајрами, ул. „Ј. Сандански“ бр. 67, Куманово. (3688)
- Здравствена легитимација на име Снежана Пауновска, с. Младо Нагоричани, Куманово. (3689)
- Здравствена легитимација на име Камбер Ибрахими, Куманово. (3690)
- Здравствена легитимација на име Војчо Стојановски, с. Младо Нагоричани, Куманово. (3691)
- Свидетелство за III клас на име Фатмир Биљали, ул. „Б. Кидрич“ бр. 47, Куманово. (3692)
- Здравствена легитимација на име Драгица Димитријевска, ул. „П. Пешев“ бр. 1, Куманово. (3693)
- Свидетелство за IV одделение на име Роза Панова, с. Бусулци, Титов Велес. (3694)
- Свидетелство за IV одделение на име Шакир Муслиу, с. Лакавица, Гостивар. (3695)
- Свидетелство за IV година на име Фатмир Џемаили, ул. „Беласица“ бр. 101, Гостивар. (3696)
- Диплома на име Фатмир Џемаили, ул. „Беласица“ бр. 101, Гостивар. (3698)
- Свидетелство и диплома на име Решат Реџеџи, с. Балин Дол, Гостивар. (3699)
- Свидетелства за III и IV година и диплома на име Нури Бајрами, Гостивар. (3700)
- Свидетелства за II, III и IV година на име Душко Шарески, ул. „ЈНА“ бр. 227, Гостивар. (3701)
- Свидетелство за VI одделение на име Амет Мемеди, с. Добри Дол, Гостивар. (3702)
- Свидетелство за VI одделение на име Абдураман Билали, с. Неготино, Гостивар. (3703)
- Работна книшка на име Петар Финдаковски, Берово. (3704)
- Ученичка книшка, за завршено I година, издадена од Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ во Скопје на име Соња Дуковска, Охрид. (3705)
- Воена книшка, издадена од Сараево на име Цветко Стојановски, Скопје. (3706)
- Свидетелство на име Емил Гулабовски, ул. „Д. Наредникот“ бр. А-3-II-30, Прилеп. (3707)
- Свидетелства за III и IV година на име Звонко Димески, ул. „К. Вацарски“ бр. 71, Прилеп. (3708)
- Свидетелства за I, II, III и IV клас на име Фазли Елмази, Охрид. (3709)
- Здравствена легитимација на име Арифе Шасивари, ул. „Пролетерска“ бр. 15, Тетово. (3710)
- Свидетелства за V и VI одделение на име Мечит Фејзули, с. Одри, Тетово. (3711)
- Свидетелство на име Латиф Јашари, с. Пршовце, Тетово. (3712)
- Свидетелства за I и III клас на име Лазиме Ајдари, с. Порој, Тетово. (3713)
- Работна книшка на име Абдулмеџит Фаризи, с. Лисец, Тетово. (3713)
- Свидетелство на име Нурах Изаџири, с. Палчиште, Тетово. (3715)
- Свидетелство на име Алил Алили, с. Пршовце, Тетово. (3716)
- Свидетелство на име Неџати Салихи, с. Нераште, Тетово. (3717)
- Свидетелства за I, II, III и IV клас и диплома на име Шекаси Али, с. Г. Седларце, Тетово. (3718)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Емрије Љимани, с. Добарце, Тетово. (3720)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мујдипар Мемети, с. Каменјане, Тетово. (3721)
- Свидетелство за IV одделение на име Абдираман Исени, с. Каменјане, Тетово. (3722)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено на име Милан Стојановски, с. М. Каменица. (3723)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Милош Тодоровски, Скопје. (3724)
- Свидетелство за I клас на име Мелита Келтожеска, ул. „Ленин“ бр. 105, Прилеп. (3725)
- Здравствена легитимација на име Часлав Арсиџ, с. Љубодраг, Куманово. (3726)
- Здравствена легитимација на име Ирфета Јашари, ул. „Средорек“ бр. 100, Куманово. (3727)

Здравствена легитимација на име Сашо Станковски, ул. „В. Драгомански“ бр. 34, Куманово.

Здравствена легитимација на име Бисерка Рангеловиќ, с. Љубодраг, Куманово. (3729)

Работна книшка, издадена од Собранието на општината Македонски Брод на име Шасаноски Авзија, с. Пласница, Македонски Брод. (3730)

Диплома на име Јордан Иванов, с. Груевци, Кочани. (3731)

Свидетелство за III клас на име Деса Стојанова, Делчево. (3732)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Олга Ангелова, Скопје. (3733)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Сефедин Фазлија, Скопје. (3734)

Воена книшка на име Павел Савичевиќ, Скопје. (4065)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Елена Цветановска, Скопје. (4066)

Пасош МА-764737, издаден од СВР — Струмица на име Бранко Медарски, Струмица. (4067)

Здравствена легитимација на име Крсто Спасовски, с. Тронеѓа, Куманово. (4068)

Работна книшка на име Живко Спасовски, нас. Карпош, Куманово. (4069)

Здравствена легитимација на име Хатиџе Сејдини, с. Лојане, Куманово. (4070)

Здравствена легитимација на име Риза Рамадани, ул. „Огњан Прица“ бр. 5-а, Куманово. (4071)

Здравствена легитимација на име Имран Реџеџи, ул. „Т. Мендол“ бр. 101, Куманово. (4072)

Здравствена легитимација на име Абдилчеви Велиа, с. Боговиње, Тетово. (4073)

Свидетелство на име Калина Трпкоска, с. Брвеница, Тетово. (4074)

Воена книшка на име Шефит Етеми, ул. „Илинденска“ бр. 143, Тетово. (4075)

Свидетелство за IV одделение на име Афет Миџаџи, с. Пршовце, Тетово. (4076)

Свидетелство за II клас на име Ариф Муса, с. Шипковица, Тетово. (4077)

Пасош на име Абдула Берзати, с. Боговиње, Тетово. (4078)

Свидетелство за V клас на име Хуриџет Камили, ул. „Охридска“ бр. 11, Тетово. (4079)

Воена книшка на име Тефик Исени, с. Боговиње, Тетово. (4080)

Воена книшка на име Билал Фетаи, с. Палатица, Тетово. (4081)

Воена книшка на име Круме Јованоски, ул. „Вардарска“ бр. 4-а, Тетово. (4082)

Свидетелство за III година на име Нусрет Алија, ул. „Новоселска“ бр. 60-а, Тетово. (4083)

Диплома на име Нусрет Алија, ул. „Новоселска“ бр. 60-а, Тетово. (4084)

Воена книшка на име Бајрам Касами, с. Г. Речица, Тетово. (4085)

Воена книшка на име Асан Јусуфи, с. Теарце, Тетово. (4086)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ратко Зафировски, с. Требош, Тетово. (4087)

Лична карта на име Џезаир Мифтари, с. Србиново, Гостивар. (4088)

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гостивар на име Џезаир Мифтари, с. Србиново, Гостивар. (4089)

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР — Гостивар на име Џезаир Мифтари, с. Србиново, Гостивар. (4090)

Всена книшка, издадена во Земун на име Мухарем Исени, Скопје. (4091)

Свидетелство за V одделение на име Гурѓа Шишевска, с. Витолиште, Прилеп. (4092)

Свидетелство за VIII одделение на име Калина Гизовска, с. Витолиште, Прилеп. (4093)

Воена книшка на име Миодраг Радониќ, Крагуевац. (4094)

Здравствена легитимација на име Добрила Симиќ, ул. „В. Маслеша“ бр. 8, Куманово. (4095)

Здравствена легитимација на име Јовица Стојковски, Куманово. (4096)

Здравствена легитимација на име Драгица Насковиќ, с. Г. Коњаре, Куманово. (4097)

Здравствена легитимација на име Зурифа Садиковска, ул. „Др. Шутевски“ бр. 47, Куманово. (4098)

Свидетелство за V одделение на име Максутовска Веиба, с. Согле, Титов Велес. (4099)

Свидетелство за VIII одделение за возрасни, издадено од Ц. О. У. „Петре Поп — Арсов“, с. Богомила на име Стојановска Нада, с. Богомила, Титов Велес. (4100)

Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо Аневски, с. Согле, Титов Велес. (4101)

Здравствена легитимација на име Наџије Амети, ул. „Љуботенска“ бр. 31, Тетово. (4102)

Здравствена легитимација на име Букрије Етеми, ул. „Полот“ бр. 21, Тетово. (4103)

## КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје  
ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скопје

### распишува КОНКУРС

за избор на следните работни места:

— еден асистент по наука по фитопатологија

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и Законот за организирање на научните дејности на СРМ и согласно донесената Одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Кандидатите треба да имаат најмала просечна оценка 8.

Пријавата, куса биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (11)

Советот на Летувашиштето на Феријалниот сојуз на Македонија „Младост“ Охрид, согласно чл. 33, 34 и 35 од Статутот на Летувашиштето

### распишува КОНКУРС

за реизбор на управител на Летувашиштето

Услови:

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено висока или виша школска спрема;

— да има 6 години работно искуство во организацијата на Феријалниот сојуз на Македонија и младинскиот туризам, од кои три години на раководно работно место;

— да поседува организаторски способности и морални квалитети.

Пријавите со потребните документи се доставуваат на адреса:

ЛЕТУВАШИШТЕ НА ФСМ „МЛАДОСТ“ — ОХРИД.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (661)

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

распишува

### КОНКУРС

за избор на наставници во постојан работен однос (во сите звања) за следните предмети:

1. Економетриски модели и
2. Француски јазик

Условите за избор се определени со Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат:

- диплома,
- куса биографија,
- список на научни и стручни трудови и да достават по еден примерок од истите. (663)

Врз основа на член 12 од Законот за органите за водење на постапката по прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 35/75), Собранието на општината Гостивар

### ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија и реизбор на еден судија за прекршоци при Општинскиот судија за прекршоци — Гостивар

I. Заинтересираните кандидати покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да се дипломирани правници со положен правосуден испит или испит за судија за прекршоци и да се подобни за вршење на оваа функција.

II. Пријавите со потребните документи, кандидатите да ги достават до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избор и именувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1)

### СООПШТЕНИЕ

Собранијата на општините Карпош и Центар — Скопје, врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), објавуваат дека ќе извршат избор на двајца судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

За судија може да се пријави лице, кое покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да е државјанин на СФРЈ;
- да е дипломиран правник со потребното искуство и стручно знаење;
- да има положено правосуден испит, и
- да поседува морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните лица своите пријави можат да ги достават до Собранието на општината Карпош — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението. (3)

### СОДРЖИНА

Страна

1. Одлука за премија на маслото за јадење 1
2. Одлука за компензација на цената на маслото за јадење — — — — — 1
3. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за компензација на цената на лебот — — — — — 1
4. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за компензација на цената за јунешкото, свинското и пилешкото (бројлери) месо — — — — — 1
5. Одлука за давање согласност за здружување и заедничко вложување на средства 2
6. Одлука за висината на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците и радио мерењата — — — — — 2
7. Решение за овластување на републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1981 година — — — — — 2
8. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на работните книги и помошната евиденција на даночните обврзници што вршат стопанска и професионална дејност — — — — — 3
9. Наредба за вонредно зголемување на основот за одредување на боречкиот додаток во второ полугодие во 1980 година — 6
10. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1981 година — — — 6
11. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 76/80 од 23 септември 1980 година 8

### Општи акти на самоуправните интересни заедници

#### СКОПЈЕ

1. Одлука за усвојување на Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1981 година — — — 9
- Програма за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1981 година — — — — — 9

#### ШТИП

2. Одлука за определување на стапката на придонесот за вработување за 1981 година 12

#### КИЧЕВО

3. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за височината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 и во 1981 година — — — 12

4. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1980 година и во 1981 година — — — — — 13

#### ТЕТОВО

5. Одлука за определување висината на стапките на придонесите за социјална заштита на општина Тетово — — — 13